

Врз основа на член 142 став 6 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на Република Македонија бр.(136/07,130/08,97/10,53/11,185/11,15/13,148/13, 28/14,43/14, 130/14, 180/14, 78/15 и 192/15) , член 25 од Статутот на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост Скопје (пречистен текст), Записник од отворање на понуди бр.05-986/7 од 18.05.2016 г. , Извештај за текот на е-аукцијата бр. 05-986/9 од 20.05.2016 г., Извештај од спроведена постапка бр.05-986/14 од 23.05.2016 г. од Комисијата за јавни набавки по оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.**04/2016**, Директорот на Друштвото донесе :

О Д Л У К А

за избор на најповолна понуда за Одржување на сервер, персонални компјутери, печатари, мрежна опрема и мултифункционални апарати

На основ на Записник од отворање на понуди бр..05-986/7 од 18.05.2016 г., Извештај за текот на е-аукцијата бр. 05-986/9 од 20.05.2016 г., Извештај од спроведена постапка бр.05-986/14 од 23.05.2016 г. од Комисијата за набавки на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост Скопје, по Одлука за јавна набавка бр.05-986/3 од 23.03.2016г., со примена на постапка Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас во ЕСЈН со е-аукција, Договорот за Одржување на сервер, персонални компјутери, печатари, мрежна опрема и мултифункционални апарати се доделува на:

**Друштво за информатички инженеринг,, НЕОКОМ “АД увоз-извоз Скопје
Бул. „К.Ј.Питу,, бр.15 - Скопје**

Изборот е извршен врз основа на рангирање на 2 (две) прифатливи понуди.

Се задолжува Комисијата за јавни набавки во рок од 3 (три) дена од донесувањето на одлуката писмено да ги извести понудувачите за Одлуката за доделување на договор за јавна набавка и да достави копија од предметната Одлука во прилог на известувањето.

Се задолжува Комисијата за јавни набавки во известувањето да ги извести:

- Понудувачот чија понуда е избрана за најповолна.
- Понудувачите кој поднеле прифатливи понуди кои не биле избрани за најповолни, за името на избраниот понудувач или понудувачи и причините за изборот.

Се задолжува Секторот за правни и општи работи по конечността на оваа Одлука, да изготви Договор за доделување на јавна набавка со носителот на најповолна понуда, во се спрема одлуката за јавна набавка, понудата, записникот, извештајот, моделот на договор и условите од тендерската документација

Се задолжува Секторот за економско финансиски работи и информатика за реализација на предметниот договор за јавна набавка.

Правна заштита

Жалбата се изјавува во рок од три дена од денот на приемот на одлуката до Државната комисија за жалби по јавни набавки.

**Генерален Директор
Шеваљ Цеку , дипл.социолог**

доставено до:

- Сектор за економско финансиски работи и информатика,
- Сектор за правни и општи работи
- Комисија за јавни набавки-Кире Бузлиев
- Архива